




СПОРТСКО СААБОВО КОМБЕ



■ Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

"Saab USA" го претстави спортското комбе со пет врати. Американско-шведското комбе е наречено "9-3 Sport-Combi". Спортското комбе ќе почне да се продава оваа есен по цена од 27.620 долари и таа се однесува на основниот модел. Другиот мо-

дел кој се нарекува уште и "Аеро" ќе чини 33.620 долари. За овие пари може да се добие комбе со мотор кој произведува 250 кс и V6 цилиндри. Работната зафатнина на спортското комбе изнесува 2,8 литри. Не смее да се изостави и турбо полнењето.



Сопствениците на "Аеро" моделот можат да избираат дали сакаат шестбрзински мануелен менувач или, пак, преносот за нив да го врши т.н. "Sentronic" автоматски менувач. Во палетата саабови спортски комбиња има и дизел модел 9-3 2.0T. Ова комбе има мотор со работна зафатнина

од 2 литри. Во стандардната поставка тоа има 210 коњски сили. Преносот на моќноста се врши со помош на петбрзински мануелен менувач. Релативно ниската цена на моќните комбиња и нивната универзална примена ги прават мошне интересен производ на автопазарот.

СПЕЦИЈАЛНА СЕРИЈА НА "MUSTANG"



"Ford Mustang" исфрли нова ограничена серија на модернизирана верзија на "Mustang II" од 1976/77 година. Од фотографијата може да се забележи агресивниот изглед на овој "Mustang", пневматиците се 20-инчни. На предната

хауба има функционална лопатка за воздух. Внатрешноста на мустангот е од "исчистен" алуминиум. Ваквиот ентериер прави компактна целина со надворешниот изглед на автомобилот со две врати. Како посебен детаљ се смета тро-



бојната решетка на предниот дел од автомобилот. Годинава ќе се произведат 3.000 мустанзи од овој вид, а нивната цена треба да се движи од 38.000 до 41.000 долари.



Ми-Да Моторс

УНИКАТЕН, БРЗ И ИНТЕРЕСЕН

"T-Rex", освен што е брз автомобил, мора да се признае дека ако ништо друго, има уникатен и неповторлив изглед.

Како што може да се види од фотографијата, "T-Rex" е автомобил со две седишта и три тркала. Основната верзија чини 48.000 долари.

Производителот на ова возило е "Sam-rapna" и тие решиле нивниот производ да тежи само 410 килограми. Моторот има четири цилиндри, кои се поставени во линија.



Работната зафатнина изнесува 1.164 сантиметри кубни. Со работа на машината се добива моќност од 152 кс, која се пренесува со помош на шестбрзинскиот секвенцијален менувач. Доказ за тоа дека станува збор за брз автомобил се оние 224 километри на час кои автомобилот може да ги развие. Можно е некому да му се крене адреналинот доколку возејќи се во ваквиот автомобил за 4,1 секунда ја достигне брзината од 100 километри на час.

ФЛЕШ ВЕСТИ

МАСОВНИ ОТПУШТАЊА ВО "VOLK- SWAGEN"

Во наредниот период најголемиот европски производител на автомобили ќе отпушти неколку илјади вработени од своите производствени погони во Германија.

Масовните отпуштања се резултат на преголемите капацитети, па редукцијата на работната сила ќе се случи и покрај зголемувањето на продажбата. Дека вакво нешто е неминовно беше јасно уште минатиот месец кога генералниот директор предупреди дека "Volkswagen" има проблем со прескапата работна сила.

"PEUGEOT MOOVIE"

Прототипот кој би требало да биде направен, набрзо ќе се движи со помош на електрична енергија и ќе има многу новитети, кои досега не биле воопшто користени во автомобилската индустрија. Двоседот "moovie" ќе има две големи тркала (всушност само рамки), на кои ќе се наоѓаат вратите со простран влез за патниците. Големите тркала се направени од причина да се прават што помалку вртежи и со тоа да се заштеди електрична енергија.